

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО ОД СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

Институција: Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Опис: Правото на Семејна пензија следува на членовите на семејството по смртта на осигуреникот доколку се исполнети општите и посебните услови согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување.

Потребна документација:

- **Барање** за остварување на право од семејна пензија
- **Работна книшка** и докази за пензискиот стаж што не е упишан во работната книшка (решенија, уверенија, потврди и др.) ако правото на семејна пензија се остварува по смртта на активен осигуреник.
- **Извод од матичната книга на родените** со впишан единствен матичен број за сите членови за семејството за кои се бара признавање право на семејна пензија.
- **Извод од матичната книга на венчаните** за вдовицата-вдовецот за кого се бара признавање право на семејна пензија (изводот треба да биде издаден после смртта на осигуреникот-корисникот на пензијата).
- **Извод од матичната книга на умрените** и пријава за несреќа на работа ако смртта настапила по повреда на работа.
- **Доказ за редовно школување на децата постари од 15 години** за кои се бара признавање право на семејна пензија.
- **Медицинска документација** за членовите на семејството за кои се бара признавање право на семејна пензија по основа на неспособност за работа.
- **Докази за посвојување**, за заедничко домаќинство, за имотната состојба на домаќинството, за издржување, за служење на воениот рок и др., во случаите каде за поодделни

членови на семејството признавањето на правото на семејна пензија е условено со постоење на одредени факти.

ВАЖНО:

Покрај наведените докази, со барањето за признавање на право од пензиското и инвалидското осигурување може да бидат приложени и други докази заради утврдување на фактите во врска со остварувањето на правата (решенија за користење на некои права од пензиско и инвалидско осигурување, пресуди за доделена издршка, уверенија-потврди за заснован работен однос или вршење на дејност и др.)

Општи услови за стекнување на семејна пензија се:

- Осигуреникот од кого се изведува правото на семејна пензија до денот на смртта наполнил најмалку 5 години стаж на осигурување или најмалку 10 години пензиски стаж, или ако осигуреникот ги исполнува условите за стекнување право на старосна или инвалидска пензија, или бил корисник на старосна или инвалидска пензија.
- Смртта на осигуреникот настанала како последица од повреда на работа или од професионална болест, членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија, без оглед на должината на пензискиот стаж на осигуреникот.

Посебни услови за остварување право на семејна пензија:

Вдовица стекнува право на семејна пензија во случај на смрт на брачниот другар ако:

- до смртта на осигуреникот (корисникот на пензија) наполнила 50 години живот;

- до смртта на брачниот другар била неспособна за работа или таква неспособност настанала во рок од 1 година од денот на смртта на брачниот другар;
- по смртта на брачниот другар останале едно или повеќе деца кои имаат право на семејна пензија по тој брачен другар, а вдовицата ги врши родителските должности спрема тие деца;
- до смртта на брачниот другар имала наполнети 45 години,кога ќе наполни 50 години живот или ако во тие години станала неспособна за работа;
- вдовицата која во текот на користењето на правото по основ на вршење на родителска должност стане неспособна или наполни 50 години живот, трајно го задржува правото на семејна пензија;
- вдовицата која го загубила правото на семејна пензија по основ на вршење на родителска должност по наполнети 45 години живот, стекнува право на семејна пензија кога ќе наполни 50 години живот.

Покрај овие услови право на семејна пензија стекнува и вдовица:

- кога детето на осигуреникот, односно корисникот на пензија е родено по смртта на осигуреникот, односно на корисникот на пензија;
- кај која постоела бременост на денот на смртта на осигуреникот, односно на корисникот на пензија и во овој случај семејната пензија до раѓањето на детето се определува за еден член на семејството;
- ако е детето мртво родено или ако умре пред навршување на 45 дена живот, на вдовицата и припаѓа семејна пензија за истекот на 45 дена по породувањето.

Вдовец остварува право на семејна пензија под следните услови:

- до смртта на брачната другарка да наполнил 55 години живот.
- до смртта на брачната другарка да бил неспособен за работа или таквата неспособност да настанала во рок од 1 година до денот на смртта на брачната другарка.
- по смртта на брачната другарка останало едно или повеќе деца кои имаат право на семејна пензија по таа брачна другарка, а вдовецот да ги врши родителските должности спрема тие деца.
- до смртта на брачната другарка имал наполнети 50 години, кога ќе наполни 55 години живот или ако тие години станал неспособен за работа.
- вдовецот кој во текот на користењето на правото по основа на родителска должност стане неспособен за работа, или наполни 55 години живот трајно го задржува правото на семејна пензија.

Вдовецот кој го загубил правото на семејна пензија по основ на вршење на родителска дејност, по наполнети 50 години живот, стекнува право на семејна пензија кога ќе наполни 55 години живот.

Дете стекнува право на семејна пензија:

- до наполнети 15 години живот, а ако е на школување до наполнети 26 години живот или ако пред смртта на осигуреникот, односно корисникот на пензија кој го издржувал било неспособно за работа или таквата неспособност настанала во рок од 1 година од денот на смртта на осигуреникот, односно корисникот на пензија
- ако школувањето на детето е прекинато поради болест, правото на семејна пензија може да се стекне, односно му припаѓа и за време на боледувањето до наполнети 26 години

живот, како и над тие години, но најмногу за толку време колку што е изгубено од редовното школување поради болест

- на детето кое го прекинало школувањето заради отслужување на воениот рок, семејната пензија му се исплатува и за тоа време
- ако во текот на користењето на правото на семејна пензија детето стане неспособно за работа, трајно го задржува правото на семејна пензија.

Детето-инвалид има право на семејна пензија по престанок на работниот однос.



**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

Централа во Скопје: улица „12. Ударна Бригада“ број 2, 1000 Скопје; Карактеристичен број: 02; Централа: 3115-133;
Телефакс: 3162-275; Директор: 3114-636; Централа на инвалидски комисији 3065-184; Телефакс на странско одделение: 3162-852
www.piom.com.mk

Образец ЕП - 10

_____ (презиме и име на подносителот на барањето)

_____ (датум на прием на барањето)

Од _____ (место на живеалиште)

_____ (број на предметот)

Б А Р А Њ Е
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ

**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

- Подрачна единица -

Молам врз основа на податоците од матичната евиденција да ми се признае право на _____ пензија, согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување од _____ година. За остварување на правото на пензија ги давам следните податоци.

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ ИЛИ УМРЕНИОТ ОСИГУРЕНИК

1.	Презиме и име (за мажените и моминско презиме)	
2.	Ден, месец, година и место на раѓањето	
3.	Личен број на осигуреникот (да се препише од работната книшка)	
4.	Единствен матичен број на граѓанинот (да се препише од личната карта)	
5.	Државјанство	
6.	Адреса на живеење (општина, место, улица, број на станот, месна заедница, број на поштата и поштенски број)	
7.	Дали осигуреникот има остварено право од пензиското и инвалидското осигурување пред поднесувањето на ова барање (ако има да се наведе, бројот, датумот и органот кој го донел)	
8.	Прекинал со работа или работи (да се запише датумот на престанокот на работниот однос или вршење на дејност; ако работи да се запише каде работи или каква дејност врши)	
9.	Ден, месец и година на настанување на инвалидноста или смртта	
10.	Причина за инвалидноста или смртта на осигуреникот (болест, повреда вон работа или повреда на работа – професионална болест)	
11.	Воен инвалид од 1-6 група	
12.	Датум на стекнување на правото на пензија (го определува осигуреникот)	

2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА УМРЕНИОТ КОРИСНИК НА ПЕНЗИЈА

1.	Презиме и име (за мажените и моминско презиме)	
2.	Личен број на корисникот (да се напише од работната книшка или друга документација)	
3.	Личен број на осигуреникот (да се препише од работната книшка)	
4.	Единствен матичен број на граѓанинот (да се препише од личната карта)	
5.	Државјанство	

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ КОЈ НЕ Е ЕВИДЕНТИРАН ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ВО РАБОТНАТА КНИШКА

Времетраење од _____ до	Кај кого и каде	Докази

4. ПОДАТОЦИ ЗА ВРЕМЕТО ПОМИНАТИ ВО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ КАЈ СТРАНСКИ НОСИТЕЛИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Времетраење од _____ до	Држава	Докази
Остварено право на пензија или рента кај странски носители на осигурување (ако има – да се запише државата и видот на оствареното право)		

5. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО НА УМРЕНИОТ ОСИГУРЕНИК ИЛИ КОРИСНИК НА ПЕНЗИЈА ЗА КОИ СЕ БАРА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

Ред. Бр.	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	Ден, месец и год. на раѓање	Сродство	Личен бр. ЕМБГ	Адреса на живеење

6. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ

1. Период на отслужување на воениот рок (од _____ до _____)	
2. Редовно школување во текот на работниот век на осигуреникот (од _____ до _____)	
3. Лице со статус на прогонување и затварано за идеите и самобитноста на македонскиот народ и негова државност	
4. Дали некој од членовите на семејството користи право на пензија по некој друг правен основ (да се наведе име и презиме, вид на правото, грој и датум на решението и органот кој го донел)	
5. Презиме и име на членовите на семејството кои се во работен однос или вршат дејност	
6. Дали семејната пензија за членовите на семејството треба да се исплатува заедно или одвоено	

Во _____, _____ 200__ год.

(Потпис на подносителот на барањето)

Прилози кон барањето:

1. _____
2. _____
3. _____